



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Скопје, 28.11.2017 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за резултати од аукција на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Датум на одржување на аукција:     | 28.11.2017                           |
| Тип на тендер:                     | Тендер со износи (ограничен-со цена) |
| Ознака на аукција:                 | DO2017/37 – 1132dk                   |
| ISIN:                              | MKMINF20GN76                         |
| Девизна клаузула:                  | Со евро клаузула                     |
| Среден девизен курс МКД/ЕУР:       | 61,5533                              |
| Рок на уплата (во работни денови): | 2                                    |
| Датум на уплата:                   | 30.11.2017                           |
| Достасување (во години):           | 15                                   |
| Датум на достасување:              | 30.11.2032                           |
| Понуда (во денари):                | 125.000.000                          |
| Побарувачка (во денари):           | 231.920.000                          |
| Реализација (во денари):           | 125.010.000                          |
| Каматна стапка (цена):             | 3,80% (100,000)                      |
| Сопственичка структура:            | Банки: 0,00%                         |
|                                    | Клиенти: 100,00%                     |

\* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува 10.020.630.000 денари.